

# Вила Флегос

Опис Villa Flegos е голем комплекс во форма на поврзани хаџиенди, кои во својот состав брои повеќе различни студија и апартмани. Опкруженоста со зеленило, близината на градскиот плоштад, шеталиштето и плажата, "Флегос" го карактеризира како интересен објект за сите потенцијални гости. Сите студија се комплетно опремени со потребните содржини од мебел, ТВ, клима уред, тоалет, мини-кујна... Широките балкони ориентирани кон убаво средениот двор, опремени со гарнитура за седење, даваат навистина пријатен впечаток со поглед кон околината, за време на престојот.

КАСАНДРА	наем	МАЈ		ЈУНИ				ЈУЛИ				АВГУСТ				СЕПТЕМВРИ				
	термин	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22
(7 ноќевања)	ноќевања	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
FLEGOS "B" (tv, ac) Фурка	АРТ1В 1/3 (3 лица)	119	149	186	205	225	248	272	300	329	353	353	353	353	321	279	232	186	149	119
	до 31.март	111	139	173	191	210	231	253	279	306	329	329	329	329	299	260	216	173	139	111
	АРТ1В 1/3+exb (4 лица)	124	155	194	213	235	258	284	312	343	368	368	368	368	334	291	242	194	155	124
	до 31.март	116	145	181	199	219	240	265	291	319	343	343	343	343	311	271	226	181	145	116

Цените се однесуваат за наем на студио или апартман, за 7 ноќевања (без превоз)  
Цените се изразени во EUR за уплата во денарска противвредност (1 EUR = 62 MKD)

## ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:

- Употребата на клима уред е бесплатна во објектот FLEGOS (каде што е достапен).
  - Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот).
  - За уплата на две смени (7 + 7 ноќевања) одобруваме попуст од 10% на втората смена.
  - \*\* Во студио/апартман дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.
- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

## ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- \* Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.
- \* Собите се превземаат од 14:00 часот по локално време на денот на доаѓање. Собите се напуштаат до 09:00 часот по локално време на денот на заминување.
- \* Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патување.
- Сопственикот нема да дозволи сместување на ненајавени лица.
- \* Цените се објавени во Ценовник бр.2 за Грција, апартмани 2019, со важност до 30.04.2019 година.
- \* Цените со попуст важат за резервација и 50% нерезервационна уплата до 15.02.2019 година.
- \* При промена на цените (зголемување на цените со објавување на нов ценовник) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.
- \* Во случај на објавување на т.н. Last Minute специјални понуди пред отпочнувањето на аранжманот (поради отказ од клиент, намалена цена од сопственикот за одреден термин, недоволна продажба и сл.) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.
- \* При отказ на аранжманот уплатен по редовни цени, важат условите за отказ објавени во описот на аранжманот или во Општите услови на патување.

Препорачуваме "Осигурување од ризик - отказ на аранжман" !